



СЛУЖЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Sluzbeni vesnik za
Makedonija

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Вторник, 31 декември 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 74

ГОД. XLI

Цена на овој број е 30 динари. – Претплатата за 1985 година изнесува 3.000 динари – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

940.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО, ОДНОСНО НА МАЛО

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи (во натамошниот текст: прометните организации) ги формираат цените на производите во прометот на големо односно на мало со примена на стапките за покривање на трошоците на прометот од оваа одлука врз набавната цена.

2. За формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало, се утврдуваат стапките за покривање на трошоците на прометот, и тоа најмногу до:

Производи што спаѓаат во дејности				Во промет	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до)	на мало (во процент до)
1	2	3	4	5	6
ОБЛАСТ – 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО					
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи	3,00	13,00
0104			Производство на нафта и земен гас		
	01042		Производство на земен гас: сите производи	1,50	според пропис
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати:		
			– моторен бензин: МБ 86 и МБ 98; гасни масла-дизел-горива: д1, д2 и д3; масло за ложење екстра лесно (ЕЛ), масло за ложење лесно специјално (ЛС),	вкупно	6,00
			– масла за ложење: лесно (Л), средно (С), средно, нискосулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко, нискосулфурно (ТНС);	вкупно	2,00
			– млазно гориво (ГМ-1)	вкупно	6,00
			Учеството за покривање на трошоците на промет на други млазни горива се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на промет на млазно гориво (ГМ-1);		
			– примарен бензин (ако не се транспортира со цевоводи);	вкупно	1,50
			– битумен за патишта (БИТ 200)	вкупно	2,50
			Учеството за покривање на трошоците на промет на други битумени се формира во паритет со учеството за покривање на трошоците на промет на битумени (БИТ 200);		
			– аромати: бензен, толуен, МП ксилен О-кислен и етилен-бензен;	вкупно	2,50
			– специјален бензин за маслодајни растенија;	вкупно	3,00
			– специјален бензин за гума	вкупно	3,00

1	2	3	4	5	6
			Учеството за покритие на трошоците на промет на други специјални бензини се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на промет на специјален бензин за гума;		
			– медицински бензин;	вкупно	3,00
			– авио-бензин (АБ 80/87);	вкупно	5,00
			Учеството за покритие на трошоците на промет на други авио-бензини се формира во паритет со учеството за покритие на прометот на авио-бензините (АБ 80/87);		
			– схите-шпирит 140/120;	вкупно	2,50
			– петролкокс-калциниран регулар	вкупно	3,00
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на други видови петрол-кокс се формира во паритет со учеството за покритие на трошоците на промет на петролкокс-калциниран регулар;		
			– петролеј за осветление, петролеј за мотори и петролеј за сигнали;	вкупно	3,00
			– парафин – кристален белен	вкупно	3,00
			Учеството за покритие на трошоците на промет на други парафини се формира во паритетот со учеството за покритие на трошоците на прометот на парафин кристален белен;		
			– базни масла (I. V. 90)	вкупно	3,00
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на други базни масла се формира во паритетот со учеството за покритие на трошоците на прометот на базни масла (I. V. 90) а според индексот на вискозитетот;		
			– рафинати и дестилати вретенски дестилат (ВЕД)	вкупно	2,50
			Учеството за покритие на трошоците на прометот на други рафинати и дестилати се формира во паритетот со учеството за покритие на трошоците на прометот на вретенски дестилат (ВЕТ);		
			– минерални мазиња;	вкупно	7,20
			– течен гас:		
			– за покритие на трошоците на полнење шишања, контејнери и садови – резервоари со течен гас што се вградени во моторни возила	вкупно	7,00
			– за покритие на трошоците на прометот на течен гас на мало во шишања, контејнери и садови – резервоари што се вградени во моторни возила	вкупно	7,00
			– за покритие на трошоците на складирање на течен гас	вкупно	2,00
			– за покритие на трошоците на промет на течен гас на големо во шишања, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови-резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покритие на трошоците на промет на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен ако испораката се врши на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	вкупно	4,00
			– за покритие на трошоците на промет на течен гас на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи на индустриски потрошувачи, полнилници и фарми	вкупно	2,00
0107			Црна металургија		
	01071		Производство на железо и челик		
		010711	Производство на сурово железо: сите производи	2,20	3,00

1	2	3	4	5	6
0109	01072	010712	Производство на суров челик: сите производи	2,60	3,20
		010713	Производство на валан, влечен и кован челик: – обичен челик: сите производи	4,50	4,20
			– благородни и поквалитетни челици: сите производи	7,40	5,20
		010720	Производство на феролегури: сите производи	3,00	3,70
			Производство на обоени метали		
		01091	010910 Производство на бакар: сите производи	4,50	5,00
		01092	010920 Производство на олово: сите производи	4,50	6,00
		01093	010930 Производство на цинк: сите производи	4,50	6,00
		01094	Производство на глиница и алуминиум		
		010941	Производство на глиници: сите производи	4,50	6,00
		010942	Производство на алуминиум: сите производи	4,50	6,00
		01099	Производство на други обоени метали		
		010991	Производство на антимон: сите производи	2,50	3,50
		010992	Производство на жива: жива	2,50	3,50
		010999	Производство на неспомнати обоени метали: сите производи	3,00	5,00
0110	011010 01109		Преработка на обоени метали		
		011010	Преработка на алуминиум: сите производи	2,50	3,50
		01109	Преработка на бакар и други обоени метали		
		011091	Преработка на бакар и легури од бакар: сите производи	3,50	5,50
		011092	Преработка на олово: сите производи	3,50	5,00
		011093	Преработка на цинк: сите производи	3,50	5,20
0111	01111 01112	011099	Преработка на други обични метали: сите производи	3,20	6,50
			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)		
		01111	Производство на неметални минерали (без соли)		
		011112	Производство на магнезит и глина: магнезит	3,00	5,00
			Производство на соли		
		011121	Производство на морска сол: – морска сол за човечка исхрана	3,00	6,00
			– морска сол за добиточна храна	3,50	–
		011129	Производство на други соли: – сите соли, освен сол за човечка исхрана и сол за добиточна храна	3,50	–
			– сол за човечка исхрана	3,00	6,00
			– сол за добиточна храна	2,00	5,00
0112	01122		Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)		
		011211	Производство на рамно стакло: сите производи	5,80	13,00
		011212	Производство на амбалажно стакло: сите производи	7,80	17,00
		011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	2,50	4,50
		01129	Преработка на други неметални минерали		
		011292	Производство на јагленографитни производи: сите производи	3,50	7,80
		011299	Друга преработка на неметални минерали: корунд и брусни производи	2,90	8,00
0113	01131		Металопреработувачка дејност		
			Производство на метален репродукционен материјал		
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	2,40	6,00
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: лимени и леани кади за бањи, радијатори (сите видови), водоводни и санитарни арматури и котли (сите видови на сервиско производство)	2,50	6,00
		011313	Производство на алат: режан алат	6,50	13,00
		011314	Производство на метална амбалажа: само челични шишиња	4,00	8,00
		011316	Производство на тркални лагери: тркалави и валчести лагери	6,00	11,00

1	2	3	4	5	6
0114			Машиноградба		
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: - брани, чинијаша, култиватори (сите видови), тракторски косачици и растурачи на вештачки ѓубрива, тракторски - комбајни, сеалки (сите видови) и собирачи за пченка	2,00 1,60	6,00 4,00
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117); инструменти и апарати и прибор за медицина и ветерина	1,50	6,00
0115			Производство на сообраќајни средства (без бродоградба)		
	01152		Производство на друмски возила		
		011521	Производство на мотори: сите производи освен вонбродски мотори - вонбродски мотори	2,00 4,00	6,00 12,00
		011522	Производство на камиони и специјални возила: камиони и автобуси (од сите видови)	2,00	5,00
		011524	Производство на трактори: сите производи	2,00	5,00
0117			Производство на електрични машини и апарати		
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди		
		011723	Производство на комуникациони апарати и уреди: обични и автоматски телефонски апарати и автоматски секретарски гарнитури	4,00	10,00
	011724		Производство на мерна и регулациона опрема, средства за управување и автоматизација во индустријата и сообраќајот: електрични броила еднофазни, еднотарифни, електрични броила еднофазни, двотарифни и електрични броила трофазни, еднотарифни	2,00	7,00
	011729		Производство на неспомнати електронски апарати и уреди: електромедицински апарати и уреди	2,60	7,50
	01173	011730	Производство на кабли и спроводници: кабли	3,50	8,00
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинство		
		011741	Производство на термички апарати: - електрични шпорети и комбинирани шпорети на струја и гас - електрични бојлери	3,50 4,20	6,00 8,50
		011742	Производство на разладни апарати у уреди: ладилници (фрижидери) за домаќинство и апарати за длабоко смрзнување за домаќинство	3,50	7,00
		011743	Производство на апарати и уреди за перење и сушење: машини за перење на рубелина	3,50	7,00
	01179		Производство на други електротехнички производи		
		011793	Производство на акумулатори и галвански елементи: само акумулатори	4,00	12,00
0118			Производство на базни хемиски производи		
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделство): сулфурна киселина, натриум-сулфат, натриум-карбонат, натриум-хидроксид, натриум-перборат, натриум-триполифосфат, натриум-силикат, етоксилати, сафе, бази, киселини, соли, бензоли, амонијак и сложени ацетати	3,50	6,00
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделство: - вештачки ѓубрива - средства за заштита на растенијата	3,00 4,00	5,00 10,00
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси		
		011831	Производство на вештачки и синтетички влакна: сите производи	2,60	7,50
		011832	Производство на пластични маси: сите производи	3,00	10,00

1	2	3	4	5	6
0119			Преработка на хемиски производи		
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи	7,00	20,00
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати:		
			– детергенти	5,00	10,00
			– сапуни	7,00	15,00
	01193	011930	Производство на премазни средства: сите производи	6,00	18,00
	01194		Преработка на пластични маси		
		011941	Производство на амбалажа од пластични маси: сите производи	5,00	15,50
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: лепила за индустриски цели, антифриз и рентген филмови	3,00	8,50
0121			Производство на градежен материјал		
	01212	012120	Производство на цемент: сите производи	8,00	17,00
	01214		Производство на градежни префабрикати и битуменски производи		
		012141	Производство на азбестно-цементи производи: салонит рамни плочи, салонит бранести плочи, салонит водоводни цевки, салонит цевки отпорни на притисок и салонит канализационите цевки	4,00	11,00
		012143	Производство на битуменски материјали за патишта и покриви	4,00	11,00
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи		
		012201	Производство на режана граѓа: сите производи	3,00	8,00
		012202	Производство на фурнир и плочи: сите производи	4,00	9,00
0123			Производство на финални производи од дрво		
	01232		Производство на други финални производи од дрво		
		012321	Производство на амбалажа од дрво: сите производи	4,00	12,00
0124			Производство и преработка на хартија		
	01241	012410	Производство на целулоза и хартија:		
			– обвивна и амбалажна хартија, картон и лепенка	4,00	9,00
			– рото-хартија и натрон-хартија за вреќи	3,60	7,00
	01242		Преработка на хартија		
		012421	Производство на хартиена амбалажа: сите производи	6,00	16,00
01 25			Производство на текстилни предива и ткаенини		
	01251		Производство на влакна, предива и конец		
		012512	Производство на предива и конец од памучен тип: сите производи	6,00	18,00
		012513	Производство на предиво од волнен тип: сите производи	6,00	18,00
		012515	Производство на предиво и конец од природна и вештачка свила: сите производи	6,00	18,00
	01252		Производство на ткаенини		
		012521	Производство на памучни ткаенини (од памучен тип) сите производи	6,00	18,00
		012522	Производство на волнени ткаенини (од волнен тип): сите производи	6,00	18,00
		012524	Производство на свилени ткаенини (од свilen тип): сите производи, освен ткаенини од природна свила	6,00	18,00
0126			Производство на готови текстилни производи		
	01262		Производство на текстилна конфекција		
		012621	Производство на алишта (освен трикотажни): сите производи	7,00	25,00
0127	01270		Производство на кожа и крзно		
		012701	Производство на крупна кожа: сите производи	4,00	10,50
		012702	Производство на свинска кожа: сите производи	4,00	10,50
0129	01290		Преработка на каучук		
		012901	Производство на гуми за возила:		
			– гуми за патнички возила	5,00	10,00
			– гуми за товарни и полутоварни камиони, трактори и автобуси	3,00	6,00

1	2	3	4	5	6
0130		012909	Друга преработка на каучук: гумени ленти и ремени Производство на прехранбени производи	5,00	18,00
	01301	013010	Мелење и лупење на жита: пченично брашно Пченичен леб	3,50	11,00
	01304	013041	Преработка и конзервирање на месо и риба Колење на добиток: – свежо месо (говедско, јунешко, телешко, свинско, овчо, јагнешко, живинско и други свежи меса); сурова кожа (крупна свинска и ситна овча кожа)	вкупно вкупно	13,50 4,00
		013042	Преработка и конзервирање на месо: – сувомеснати производи, колбасичарски производи и месни конзерви – свинска маст и сланина	6,00 5,00	20,00 14,00
		013043	Преработка и конзервирање на риба; свежа и смрзната морска и речна риба и стерилизирани и пастеризирани рибини конзерви	8,00	25,00
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: – пастеризирано млеко – стерилизирано млеко – кондензирано и евапорирано млеко	вкупно 3,50 3,50	5,00 16,00 20,00
	01306	013060	Производство на шеќер: – меласа и сушени резанки од шеќерна репка – шеќер	3,00 3,50	– 11,00
	01308	013080	Производство на растителни масла и масти: – маслени сачми и погачи – сурови масла, нерафинирано маслно за јадење, рафинирано масло за јадење (од соја, сончоглед и маслена репка), хидрирана растителна маст и масло и маргарин	3,00 4,00	6,00 17,00
	01309		Производство на други прехранбени производи (без добиточна храна)		
		013099	Производство на мирудии, кавовини и други прехранбени производи: Сурово кафе, пржено и мелено кафе	3,00	15,00
0131			Производство на пијачки		
	01311		Производство на алкохол од растително потекло и на алкохолни пијачки		
		013111	Производство на алкохол од растително потекло: шпиритус	6,60	22,50
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: – производство на комплетна крмна смеса, дополнителна крмна смеса и витамински минерални и лековити смеси за говеда, свињи, живина и друг добиток и суперконцентрати за гоеење на добиток	2,00	6,00
0133			Производство и преработка на тутун		
	01331	013310	Производство на ферментиран тутун	вкупно	4,00
0135	01350	013500	Доработка, преработка и производство на суровини од отпадоци (рециклажа на суровини); доработка, преработка и производство на суровини од отпадоци од железо и челик	8,00	28,00
ОБЛАСТ 03 – ШУМАРСТВО					
0300	03000		Шумарство		
		030003	Искористување на шуми: трупци за режење, за фурнир и за лупење: сите производи; целулозно дрво: сите производи	вкупно	6,00

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, прометните организации што вршат промет на мало можат стапките за покрите на трошоците на прометот утврдени во тој став за промет на мало да ги зголемат до 30% за производите што тие организации ги продаваат во дуќаните во кампови и во други туристички објекти.

3. Стапката за покрите на трошоците на прометот на лекови на мало од точка 2 на оваа одлука не се применува ако височината на учестовото за покрите на трошоците на прометот се уреди со самоуправна спогодба што организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на лекови на мало (аптеки) ќе ја склучат со самоуправната интересна заедница за здравствена заштита на територијата на која таа самоуправна интересна заедница ја врши својата дејност.

4. Стапката за покрите на трошоците на прометот во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката за покрите на трошоците на прометот на големо од точка 2 на оваа одлука.

Стапката за покрите на трошоците во транзит е составен дел на стапката за покрите на трошоците во прометот на големо, и ако е засметана, за тој износ во натамошниот промет на големо стапката од точка 2 на оваа одлука се намалува.

5. Ако прометната организација набави стоки непосредно од производителот или од увозникот и изврши само промет на мало, може при формирањето на цените на производите во прометот на мало, стапките за покрите на трошоците на тој промет, од точка 2 на оваа одлука, да ги зголеми до 50% од стапките за покрите на трошоците на прометот на големо.

6. Под набавна цена на производи во прометот на големо и во прометот на мало, согласно со точка 1 од оваа одлука, се подразбира нето фактурната цена на производителската организација на здружен труд односно на добавувачот, на организацијата на здружен труд која се занимава со увоз и на прометната организација на големо зголемена за зависните трошоци.

Под набавна цена на земен гас од домашно производство се подразбира цената на земен гас - експлоатационо поле, а под набавна цена на земен гас од увоз - цената франко југословенска граница.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) и млазно гориво, ако тие производи ги набавуваат од домашно производство и од увоз, можат цените на тие производи да ги формираат со примена на просекот помеѓу набавната цена од домашно производство и набавната цена од увоз, земајќи го предвид учеството за покрите на трошоците на прометот на мало и на прометот на големо и другите трошоци врз основа на одредбите од оваа одлука.

7. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука се подразбираат: трошоците за натовар и растовар на производите, трошоците за транспорт од стовариштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за осигурување на производите во транспорт, транспортното кало, кршот и расипувањето на производите, посебни трошоци за пакување при транспорт на производите (зимско пакување и слично), трошоците за транспорт од стовариштето на купувачот до неговите продавници односно продажни места, освен испораките на бензински пумпи и трошоците за враќање на амбалажата врз основа на склучени самоуправни спогодби односно договори.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат да се засметаат само фактичките трошоци што ги имала и му ги фактурирала на купувачот друга организација на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка, прометната организација може да ги засмета зависните трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, натоварот и растоварот и др. ги врши со свои средства, а најмногу до височината на тарифата во јавниот сообраќај што е формирана во согласност со прописите.

Ако прометната организација не може да ги утврди и да ги пресмета фактичните зависни трошоци во моментот

на извршениот промет, по исклучок тие трошоци може да ги пресмета во планираните просечни износи или во процент, што ги внесува на посебна сметка на временските разграничувања, со тоа што просечните зависни трошоци да ги планира врз основа на остварените просечни зависни трошоци во претходната година односно во претходниот пресметковен период на текуштата година. Планираните просечни зависни трошоци и фактичките зависни трошоци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласуваат врз основа на книговодствената евиденција што се води на посебни сметки на временските разграничувања, при што задолжително ќе се намалат односно ќе се зголемат планираните зависни трошоци за следните три месеци за остварената позитивна односно негативна разлика.

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон крајот на годината во следната година на наведените посебни сметки на временските разграничувања.

8. Прометните организации што пакуваат прехранбени производи на начин кој му одговара на индустрискиот начин на пакување (ситно пакување), можат на цените на тие производи формирани според точ. 6 и 7 од оваа одлука посебно да ги засметаат фактичките трошоци за пакување, а најмногу до износот кој, во согласност со прописите, го засметуваат производителските организации на здружен труд при пакувањето на исти производи.

9. Ако во прометот на големо учествуваат две прометни организации, тие меѓу себе ја делат пропишаната стапка за покрите на трошоците во прометот на големо. Прометната организација која е прв учесник во прометот на големо е должна во фактурата односно во испратниот лист посебно да искаже кој дел од пропишана стапка го засметала, а кој преостанал на другиот учесник во прометот на големо. Во наведениот број од најмногу два учесника во прометот на големо спаѓа и организацијата на здружен труд која врши транзит.

10. Не се смета за зголемување на стапката за покрите на трошоците на прометот позитивната разлика во цената што прометната организација ја пресметува како разлика помеѓу постојната продажна цена на производите на залихи и продажната цена на производите од ист вид и квалитет што се купени подоцна.

11. Одредбите на оваа одлука се применуваат и на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели на дуќани), како и на другите учесници во прометот на производите од оваа одлука.

12. Ако производствените организации на здружен труд ги утврдуваат малопродажните или големопродажните цени, со самоуправна спогодба или со договор со прометните организации, тие го утврдуваат учеството за покрите на трошоците на прометот.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на големо односно на мало на стоки од увоз можат да го утврдат учеството за покрите на трошоците на прометот на големо односно на мало во согласност со одредбата на став 1 од оваа точка за исти или слични производи.

13. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динара ќе се казни за прекршок прометна организација:

1) ако продажните цени на производите во прометот на големо односно на мало ги формира над износот што се утврдува со примена на оваа одлука (точ. 2 до 8);

2) ако, како прв учесник во прометот на големо, во фактурата односно во испратниот лист не искаже посебно кој дел од пропишаната стапка во прометот на големо го засметала а кој му преостанува на другиот учесник во прометот (точка 9).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во прометната организација.

14. Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок работниот човек кој самостојно врши дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани (имател на дуќани), ако продажните цени на производите ги формира над износите што се утврдуваат со примена на оваа одлука, освен ако со оваа одлука не е поинаку предвидено (точ. 2 до 8).

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/84 и 8/85), Одлуката за начинот на формирање на цените на дериватите на нафта во промет во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/85), Одлуката за начинот на формирање на цените на земниот гас во прометот на големо во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/85) и Одлуката за начинот на формирањето на цените на лебот и пецивата во прометот во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/85).

16. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Е. п. бр. 516
28 декември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

941.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84) во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Цените за електрична енергија, јаглен, нафта, нафтни деривати, земен гас, пченично брашно и крупица (гриз), масло за јадење, железнички сообраќај и поштенски, телефонски и телеграфски сообраќај можат да се менуваат врз основа на прописите на Сојузниот извршен совет.

2. Како највисоки цени на електричната енергија се утврдуваат цените на електричната енергија според тарифните ставови формирани според одредбите на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за електрична енергија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Како највисоки цени за јагленот се утврдуваат цените на јагленот формирани според одредбите на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за јаглен („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Како највисоки цени на нафтата и нафтените деривати се утврдуваат цените на нафтата и нафтените деривати формирани според одредбите на Одлуката за начинот на формирање на цените на нафтата и нафтените деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Во цените на нафтените деривати формирани според одредбите на точ. 3 и 4 од Одлуката за начинот на формирање на цените на нафтата и нафтените деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/85), се содржани износите за посебни намени во согласност со прописите, а во цените на нафтените деривати формирани според тие точки се додаваат износите односно надоместите утврдени во одредбите на точ. 6 до 11 на таа одлука. Организациите на здружен труд се должни износот од став 2 на оваа точка да ги уплатат согласно со наведената одлука.

5. Како највисоки цени на земниот гас се утврдуваат цените на земниот гас формирани според одредбите на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на земниот гас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

6. како највисоки цени на пченичното брашно и на крупица (гриз) се утврдуваат цените на пченичното брашно и крупицата (гриз) формирани според одредбите на Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените на

пченичното брашно и крупицата (гриз) и лебот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Како највисоки цени на маслото за јадење се утврдуваат цените на маслото за јадење формирани според одредбите на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на маслото за јадење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

8. Како највисоки цени на услугите во внатрешниот железнички сообраќај се утврдуваат цените на услугите во внатрешниот железнички сообраќај формирани според одредбите на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за превоз на патници и предмети на пругите на југословенските железници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85).

9. Како највисоки цени на услугите во внатрешниот поштенски и телеграфски сообраќај се утврдуваат цените на услугите во внатрешниот поштенски и телеграфски сообраќај формирани според одредбите на Одлуката за определување на највисоките цени односно на највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Како највисоки цени на услуги во внатрешниот телефонски сообраќај се утврдуваат цените на услугите во внатрешниот телефонски сообраќај формирани според одредбите на Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените на телефонскиот импулс во внатрешниот телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/85) и според одредбите на Одлуката за определување на највисоките цени односно на највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/85), а кои биле применувани до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Во цената на телефонскиот импулс формирана според Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените на телефонскиот импулс во внатрешниот телефонски сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/85) е содржан износот од 0,15 динари по импулс за финансирање на изградбата на Коаксијалниот кабелски систем за пренос „Централ” што организациите на ПТТ сообраќај се должни од 1 јануари 1986 година да го уплатуваат на посебна сметка кај филијалата на Службата на општествено-то книговодство во републиката односно автономната покраина, најдоцна од 25-ти во месецот за претходниот месец.

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Е.п.бр. 518
28 декември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

942.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/85 и 62/85) во точка 1 став 2 во табелата се вршат следните дополненија:

1) по групата 01181 и подгрупата 011810 се додаваат нова група: „01182“ и нова подгрупа: „011820“ – Производство на хемикалии за земјоделството: вештачки губрива“;

2) во подгрупата 013042 во колона 4 по зборовите: „сувомеснати производи“ се додава зборот: „полутрајни“, по зборовите: „колбасичарски производи“ – зборот: „полутрајни“, а по зборовите: „месни конзерви“ – зборот: „полутрајни“;

3) по групата 01304 и подгрупата 013042 се додаваат нова група: „01306“ и нова подгрупа: „013060 Производство на шеќер: шеќер“, како и нова група: „01309“ и нова подгрупа: „13099 – Производство на зачини, каковини и други прехранбени производи: сурово кафе, доработка и пакување, пржено и мелено кафе“.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за вештачки губрива („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/85) и Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за шеќер („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/85).

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Е.п.бр. 519
28 декември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

943.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА НА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Одлуката за обврската на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/85 и 62/85) во точка 1 став 2 во табелата се вршат следните измени и дополненија:

1) во подгрупата 011312 во колона 4 по зборот: „арматури“ се додаваат записки и зборовите: „котли“ (сите видови – од сериско производство);

2) по групата 01152 се додава нова подгрупа: „011521“ „Производство на мотори: сите производи“;

3) во подгрупата 011524 во колона 4 зборовите: „трактори со моќност над 28 kW се заменуваат со зборовите: „сите производи“;

4) по гранката 0118 се додава нова група 01181 и подгрупата: „011810 Производство на хемикалии (освен за земјоделството): саѓи, бази, освен натриумхидроксид, киселини, освен сулфурна киселина, соли, бензоли, амонијак и сложени ацетати“;

5) по групата 01212 и подгрупата 012120, групата: „01213“ и подгрупата: „012130 – Производство на тули и керамида: сите производи“ се бришат;

6) во подгрупата 012901 во колона 4 зборовите: „сите производи“ се заменуваат со зборовите: „само надворешни и внатрешни автомобилски, автобуски, камионски и тракторски гуми“;

7) по групата 01290 и подгрупата 012909 се додава нова група: „01302“ и нова подгрупа: „013021 Производство на леб и печиво: други видови леб“, а потоа нова група: „01304“ и нова подгрупа: „013042 Преработка и конзервирање на месо: сувомеснати производи трајни, колбасичарски производи трајни, месни конзерви трајни“;

8) групата: „01309“ и подгрупата: „013099 Производство на зачини, каковини и други прехранбени производи: сурово кафе, доработка и пакување, пржено и мелено кафе“ се бришат;

9) по гранката: 0133, групите: 01331 и подгрупите: 013310 се додаваат гранката: „0135“, групата: „01350“ и подгрупата: „013500 Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци: индустриски и други корисни отпадоци од железо и челик“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Е.п.бр. 520
28 декември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

944.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПЧЕНИЧНИОТ ЛЕБ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓаните, можат цените на пченичниот леб, согласно со Правилникот за квалитетот на житото, мелничките и пекарските производи, тестенините и брзо смрзнатите теста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/83) да ги формираат врз база на цената на пченичното брашно и крупицата (гриз) формирана со Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените на пченичното брашно и крупицата (гриз) и лебот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/85) и со одредбите на точка 5 од Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените за определени производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/85).

Врз цената на пченичното брашно формирана според став 1 на оваа точка се засметуваат зависните трошоци за набавка на пченично брашно од мелничките до пекарските организации, трошоците за печење на леб кои содржат трошоци за помошен материјал, енергетика и други трошоци и трошоци за транспорт на леб.

Трошоците од став 2 на оваа точка ќе ги утврди Сојузниот завод за цени во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Учеството за покрите на трошоците за промет на мало на лебот од точка 1 на оваа одлука ќе се утврдат кога Сојузниот завод за цени ќе ги утврди трошоците од став 2 на оваа точка, а до тој ден организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на леб можат да го засметат учеството за покрите на трошоците за промет на мало што ги засметувале до денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат одредбите на Одлуката за утврдување на највисокото ниво на цените на пченичното брашно и крупицата (гриз) и лебот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/85) што се однесуваат на утврдувањето на највисокото ниво на цените на лебот.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1986 година.

Е. п. бр. 521
28 декември 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

945.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозниците) ги формираат цените на производите од увоз на домашниот пазар кои се на режимот на увозот: вредносен контингент (Кв), количински контингент (Кк) и режим на дозвола (Д), така што на набавната цена ги засметуваат следните стапки за покритие на трошоците на увозот, и тоа:

Производи што спаѓаат во дејност			НАЗИВ	При увозот (во процент до)
Гранка	Група	Подгрупа		
1	2	3	4	5
ОБЛАСТ 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО				
0101	01010		Електростопанство: сите производи	0,77
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи	0,77
0103	01030		Преработка на јаглен: сите производи	0,77
0104			Производство на нафта и земен гас: сите производи	0,77
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати: сите производи	0,77
0106	01060	010600	Производство на железна руда: сите производи	0,77
0107			Црна металургија: сите производи	0,61
0108			Производство на руди на обоени метали: сите производи	0,77
0109			Производство на обоени метали: сите производи	0,77
0110			Преработка на обоени метали: сите производи	0,77
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал): сите производи	0,77
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	
	01121		Производство на стакло: сите производи, освен производите од друго стакло	1,28
		011219	Производство на друго стакло	1,50
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	0,77
	01123		Производство на порцелан и керамика: сите производи	1,28
	01129		Преработка на други неметални минерали: сите производи	0,77
0113			Металопреработувачка дејност	
	01131		Производство на метален репродукционен материјал	
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: сите производи	0,52
		011312	Производство на метален инсталационен материјал: сите производи	0,52
		011313	Производство на алати сите производи	1,50
		011314	Производство на метална амбалажа: сите производи	0,52
		011315	Производство на чивии, заковки, вијци и други жичени стоки: сите производи	1,03
		011316	Производство на тркални лагери: сите производи	0,77
		011319	Производство на друг метален репродукционен материјал: сите производи	0,52
	01132	011320	Производство на метални, градежни и други конструкции: сите производи	0,52
	01139	011390	Производство на стоки за широка потрошувачка и на други метални производи: сите производи	1,20
0114			Машиноградба	
	01141		Производство на машини и уреди (без електрични и земјоделски): сите производи, освен производство на други машини и уреди (без електрични и земјоделски)	0,52

1	2	3	4	5
		011419	Производство на други машини и уреди (без електрични и земјоделски)	1,00
	01142	011420	Производство на земјоделски машини: сите производи	0,52
	01143	011430	Производство на опрема за професионални и научни цели, на мерни и контролни инструменти и уреди за автоматизација на управувањето (освен оние од гранката 0117): сите производи	0,52
0115			Делови и прибор за машини и уреди од гранката 0114	1,03
	01151		Производство на сообраќајни средства (без бродоградба):	
			Производство и поправка на шински возила	
		011511	Производство на шински возила: сите производи	0,52
	01152		Производство на друмски возила	
		011521	Производство на мотори: сите производи	0,52
		011522	Производство на камиони и специјални возила: сите производи	0,52
		011523	Производство на патнички автомобили: сите производи	0,70
		011524	Производство на трактори: сите производи	0,52
		011525	Производство на мотоцикли и мопеди	1,00
		011526	Производство на велосипеди: сите производи	1,00
		011527	Производство на делови и прибор за моторни возила: сите производи	2,00
	01159	011590	Производство на други сообраќајни средства: сите производи	0,52
0116	01160		Бродоградба	
		011601	Поморска бродоградба:	
			- поморски бродови и багери	0,24
			- чамци, освен гумени чамци	0,52
		011602	Речна бродоградба:	
			- речни бродови, багери, шлепови и баржи	0,24
			- чамци, освен гумени чамци	0,52
			Делови и прибор за производи од гранката 0116	1,03
0117			Производство на електрични машини и апарати	
	01171	011710	Производство на електрични машини и уреди: сите производи	0,52
	01172		Производство на електронски и телекомуникациони уреди сите производи:	1,00
	01173	011730	Производство на кабли и проводници: сите производи	0,77
	01174		Производство на електрични апарати за домаќинство: сите производи	1,00
	01179		Производство на други електротехнички производи: сите производи	1,00
			Делови и прибор за производи од гранката 0117	1,03
0118			Производство на базни хемиски производи	
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството) сите производи	1,03
	01182	011820	Производство на хемикалии за земјоделството: сите производи	0,77
	01183		Производство на хемиски влакна и пластични маси: сите производи	1,03
0119			Преработка на хемиски производи	
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи	1,50
	01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички препарати: сите производи	1,20
	01193	011930	Производство на премазни средства: сите производи	1,20
	01194		Преработка на пластични маси: сите производи	1,20
	01199	011990	Производство на други хемиски производи: сите производи	1,20
0120	01200		Производство на камен, чакал и песок: сите производи	1,20
0121			Производство на градежен материјал: сите производи	0,52
0122	01220		Производство на режана граѓа и плочи: сите производи	0,52
0123			Производство на финални производи од дрво: сите производи	1,00
0124			Производство и преработка на хартија: сите производи	1,00

1	2	3	4	5
0125			Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи	1,50
0126			Производство на готови текстилни производи: сите производи	1,50
0127	01270		Производство на кожа и крзно: сите производи	1,03
0128			Производство на кожени обувки и галантерија: сите производи	1,50
0129	01290		Преработка на каучук	
		012901	Производство на гуми за возила: сите производи	1,00
		012909	Друга преработка на каучук: сите производи	1,20
0130			Производство на прехранбени производи: сите производи, освен преработка и конзервирање на риби: чадени риби, ракови, кави- јар; преработки од риби и харинга; колење на добиток, прера- ботка и конзервирање на млеко: млеко во прав и тврди сирења; птичји јајца и производство на зачини, кавовини и други пре- хранбени производи: зачини	1,03
		013030	Преработка и конзервирање на овошје и зеленчук	1,50
		013041	Колење на добиток: сите производи	0,77
		013043	Преработка и конзервирање на риби: чадени риби, ракови, кави- јар, преработки од риби и харинга	1,50
		013050	Преработка и конзервирање на млеко: млеко во прав, тврди си- рења и птичји јајца	1,20
		013099	Производство на зачини, кавовини и други прехранбени произ- води: зачини	3,00
0131			Производство на пијачки: сите производи	1,50
0132	01320	013200	Производство на добиточна храна: сите производи	
0133			Производство и преработка на тутун	
	01331	013310	Производство на ферментиран тутун: ферментиран тутун	0,77
	011332	013320	Преработка на тутун: сите производи	1,50
0134	01340	013400	Графичка дејност: сите производи	0,77
0135	01350	013500	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци: ин- дустриски и други корисни отпадоци од железо и челик	0,77
0139	01390		Производство на разновидни производи: сите производи	1,50
ОБЛАСТ 02 – ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РИБАРСТВО				
0201			Земјоделско производство	
	02011	020110	Полјоделство: сите производи, освен зеленчук и семе	1,30
			– зеленчук: сите производи	2,58
			– семе: сите производи	1,55
	02012		Овоштарство: сите производи, освен јужно овошје, лешници и бадеми	1,55
		020121	Јужно овошје, лешници и бадеми	3,00
	02013		Лозарство: сите производи	1,55
	02014	020140	Сточарство:	
			– сите видови добиток	0,77
			– млеко	1,03
			– свежи јајца	2,06
			– живина	1,03
			– мед	2,50
0203	02030		Рибарство: сите производи	1,50
ОБЛАСТ 03 – ШУМАРСТВО				
0300	03000		Шумарство: сите производи, освен ловење и одгледување на ди- веч	0,52
		030004	Лов и одгледување на дивеч: сите производи	1,50

Увозниците ги формираат цените на производите од увоз така што на набавната цена ги засметуваат стапките за покрите на трошоците на увозот и за покрите на трошоците на прометот на големо, односно за покрите на трошоците на прометот на мало, и тоа:

Назив на производот	Во проценти до		
	при увозот	на големо	на мало
- лимон, портокали и мандарини	3,00	според	прописот
- грејпфрут, банани, ананас, друго свежо и суво овошје и зеленчук	3,00	6,00	19,00
- сурово кафе	2,00	3,00	13,00
- чај, какао и други производи што не се произведуваат во земјата	2,00	3,50	22,00

Другите трошоци (зависните и др.) се засметуваат според прописите, со тоа што во прометот на банани за дозревање во специјално опремени простории можат во тие трошоци да се засметаат и трошоците за дозревањето - до 3 динари по килограм, а за складирањето и чувањето на лимони, портокали и мандарини - вкупно до 2 динари по килограм.

За производите од увоз што не се наведени во ст. 1 до 3 од оваа точка, увозниците ги формираат цените така што на набавната цена на тие производи засметуваат стапка за покрите на трошоците на увозот до 1%.

2. Стапките за покрите на трошоците на увозот се засметуваат врз набавната цена на производите од увоз, франко југословенска граница, со примена на курсот на динарот што важи на денот на настанувањето на обврската на плаќање на царината, зголемена за износот на царината и на другите увозни давачки.

Врз цената добиена со примена на одредбите од став 1 на оваа точка, увозникот може да ги засмета фактичките зависни трошоци до местото каде што се царинат стоките, како и фактичките трошоци настанати при увозот на стоките со примена на прописите на општествено-политичките заедници (задолжителни прегледи при увозот, атести, задолжителни анализи), износите на банкарските провизии, трошоците за акредитиви и каматите на кредитите за увоз на стоки.

3. Формирањето на цените на производите од увоз во прометот на домашниот пазар на мало односно на големо се врши како и за домашните стоки, а за производите од точка 1 став 2 на оваа одлука - со примена на стапките утврдени со одредбите од тој став.

4. Увозниците што увезуваат опрема, сировини, полупроизводи и друг репродукционен материјал во свое име и за сметка на купувачот, како непосреден потрошувач на тие производи, непосредно со тој купувач го утврдуваат учеството за покрите на трошоците на увозот.

5. Организациите на здружен труд - застапници на странски фирми што продаваат стоки од увозот од консигнациони складишта, можат врз набавната цена на тие производи да засметуваат стапка за покрите на трошоците на увозот, и тоа:

- 1) за средства за транспорт и врски, за машини, уреди, инсталации, опрема и крупен алат до 0,39%
- 2) за сировини и друг репродукционен материјал до 0,52%
- 3) за делови и гуми за моторни возила до 0,65%
- 4) за производи што не се опфатени со одредбите под 1 до 3 од оваа точка до 0,80%
6. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок увозник ако цените на производите од увоз ги формира на домашниот пазар над износот што се утврдува со примена на оваа одлука, освен ако со оваа одлука не е предвидено поинаку (точ. 1. до 4.).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд.

7. Со парична казна од 30.000 до 500.000 динари ќе се казни организација на здружен труд која се занимава со застапување на странска фирма ако врз набавната цена на производите од увозот што ги продава од консигнациони складишта засмета повисока стапка за покрите на трошоците на прометот од стапката предвидена со оваа одлука (точка 5).

За дејствието од став 1 на оваа точка ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 100.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз во 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/84).

Е.п.бр. 522

28 декември 1985 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на земниот гас, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 68/85, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ НА ЗЕМНИОТ ГАС

Во точка 1 став 1 наместо ознаката: „Nm³” треба да стои ознаката: „Sm³”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 27 декември 1985 година.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
КА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Словенија

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значењето за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Костерца Лудвика Милан, Сеница Алојза Бранко, Зорман Петера Иван;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бег Франца Франц, Челик Фране Фране, Хебар Јоже Јоже, Јустин - Масвар Франца Ангелца, Калингер Рафаела Јоже, Плут Франца Крстина, Рихар Леополда Нико, Светина Јака Јакоб, Штевих Јожефа Фране;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Битенц Ивана Јоже, Бизил – Шмауц Ивана Ана Бреда, Божић – Чепон Ловренија Иванка, Бренчич Матије Јоже, Церар – Прусник Франца Зденка, Чеброн Игнаци Вид, Деисингер Адо Митја, Димировић Мустафе Алија, Ђокић – Пустишек Станислава Мартина, Фриедл Франца Јожеф, Герк Франца Франц, Хабич-Солар Матевжа Антонија, Јанчар Антона Франчишка, Mayer Rado Marijan, Пискерник Јакоба Јакоб, Планишек Виктор Бојан, Погачар Јанеза Јакоб, Поланко Грегорија Франц, Ритоња – Јанша Франца Марија, Пирк Карела Милан, Suhy – Vidmarljana Marija, Шлибар Мартина Јанез, Пвајгер Јанко Славко, Ваупотич Јакоба Борис, Веремец Антона Силвестер;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредок на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Архар Франца Виктор, Бирса Владе Милан, Дермота Јанка Марјан, Долничар Ивана Јанез, Довч Јанка Франц, Фрменц – Буричич Саве Мила, Фишер Ивана Звонко, Францел Франца Рудолф, Глиха Алојзија Славко, Горшич Јанеза Франце, Грчић – Медле Алојза Мартина, Грмовшек Среќка Лео, Хериц – Шкербић Матија Бреда, Холцман Штефана Штефан, Хорват Мартина Маријана, Хрен Јоже Јоже, Хржић Густава Александер, Јанхуба Рудија Божо, Јанковић Радована Војислав, Јарц Ебгена Марија, Јенко Франца Франц, Катрашник Јанеза Франц, Когој – Болчина Алојза Аница, Коренч Јакоба Мирослав, Космач – Рудолф Ивана Франчишка, Кошир – Крашевец Алојза Марија, Лебан Антона Мирко, Маринич Ане Виктор, Месар Франца Милан, Мезе Грегорија Грегор, Межан – Ковач Јанеза Алојзија, Млакар Јанеза Емил, Народин Франца Мирко, Патерност – Финк Алојза Алојзија, Пишлер Франца Јоже, Плесничар Павела Цирил, Поповић Миранша Митар, Пунгартник Јожеца Цирил, Речник Леополда Станислав, Рифе – Фајмута Ивана Вида, Ром – Бера Франца Меда, Ромин – Закрајшек Јулке Марија, Сорчан Јакоба Стане, Штих Алојза Милан, Телбан Рудолфа Владимир, Тршар Франца Виктор, Вичић – Радер Антона Борисалва, Зафосник – Слатиншек Јурија Франца, Жагар Антона Едо, Жељко Марка Винко, Жигон – Матејич Милана Олга;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ажман – Тревен Јанеза Тончка, Гигларич Алојза Алојз, Чујк – Скварча Јоже Марија, Гајшек Антона Владимир, Гутман – Јереб Рудија Милојка, Каучић Антона Антон, Кодерман Јанеза Јанез, Корачин – Бохар Јожеца Тања, Кристофич – Лопарник Алојза Алојзија, Кукол Станка Милан, Мадон Штефана Данило, Маленшек – Чернилец Јожеца Мајда, Милклавчић Франца Франц, Охман Јанеза Милан, Сеница Богомира Лудвик, Смолеј Јанеза Јанез, Смолич Карола Карол, Шкретгет Феликса Андреј, Требежник Драга Примож, Врбанчић Роберта Мило;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Братина Франца Магдалена, Чаначић – Рамшек Ивана Марија, Ферлеж – Здравец Јожеца Злата, Габровшек – Долени Франца Викторија, Грошел Јоже Ото, Игњатовић – Чехновар Станислава Мајда, Ковач Станислава Славко, Ковач Рудолфа Флоријан, Лумут – Јакофич Антона Ана, Медвед – Steffe Fortunata Helison, Мувшек – Рудолф Франца Антонија, Омрзел – Кухар Иване Ладислава, Поповић – Петрич Франца Марија, Самбстур – Кристал Франца Драгица, Стојчевски – Бавдек Јожеца Даринка, Тушар Јожеца Јоже, Удович Јанеза Франц, Видиц Рудолфа Бернанд, Врпичај – Петрич Франца Аница;

– за заслуги и постигнати успеси во работата на општинанародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Шемров Рука Штефан, Венгуст Штефана Штефан;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општинанародната одбрана и за успеси во подигањето на веоностручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани.

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Водовник Алберта Алберт.

Бр. 121
25 декември 1984 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
940. Одлука за начинот на формирање на цените за производите во прометот на големо, односно на мало — — — — —	2189
941. Одлука за определување на највисоките цени за определени производи и услуги — — — — —	2196
942. Одлука за дополненија на Одлуката за давање согласност на цените на определени производи — — — — —	2196
943. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за обврската на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи — — — — —	2197
944. Одлука за начинот на формирање на цените на пченичниот леб — — — — —	2197
945. Одлука за начинот на формирање на цените на производите од увоз — — — — —	2198
Исправка на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за земниот гас — — — — —	2201
Одликувања — — — — —	2201

